



ЈУНИ 2026

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИ ДВИЖЕЊА



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!

www.kbprvo.com.mk


Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 32 24 229



ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Пазарите на капитал во јуни се движеа поумерено, во услови на смирување на геополитичките тензии и олеснување на притисокот врз енергетските пазари, откако цената на нафтата дополнително се повлече кон крајот на месецот. Кон крајот на месецот, зголемената волатилност и распродажба кај технолошкиот сектор негативно се пренесе врз азиските пазари, кои традиционално имаат поголема изложеност кон технологија и полупроводници.

Поради тоа, Азија остана најзагрозен регион, при што MSCI Asia – Pacific заврши со пад од 1,33%, а сличен пад од 1,67% забележа и MSCI Emerging Market. Спротивно, STOXX 600, со поразновидна секторска структура, се издвои со позитивен принос од 2,51%. Глобалниот MSCI ACWI забележа благ пад од 0,91%, при што приносот од почетокот на годината остана силно позитивен со 10,43%. S&P 500 го заврши месецот со пад од 1,06%, но со солиден принос од почетокот на годината од 9,55%, додека пазарите во развој го задржуваат најсилниот принос од почетокот на годината од 22,68%, проследени од азиските пазари со 20,34%.



MSCI Asia – Pacific – Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија – Пацифик

MSCI Emerging Market – Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

STOXX 600 – Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)

S&P 500 – Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација


MSCI ACWI – Светски индекс на акции кој ги следи цените на акциите во 47 држави

Извор: Блумберг



ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Македонскиот берзански индекс МБИ 10 во јуни забележа пад од 2,50% и од почетокот на годината бележи негативен принос од 5,30%. Притисокот беше широко распространет меѓу компаниите кои се дел од индексот, при што најголеми загуби остварија НЛБ Банка од 6,00%, Македонија Турист од 5,13% и Реплек од 4,39%. Единствена компанија со позитивен месечен принос беше ТТК Банка со 0,78%. Од почетокот на годината, најголеми падови бележат Стопанска Банка Скопје со 23,71%, Македонија Турист со 22,92% и ТТК Банка со 21,21%. Позитивниот принос од почетокот на оваа година го задржаа само Македонски Телеком со 5,76% и Макпетрол со 1,26%.




Извор: Блумберг



ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Приносите на државните обврзници во јуни останаа релативно стабилни, без поголем пресврт во однос на трендот забележан во претходниот месец. Пазарите продолжија внимателно да ги следат сигналите од централните банки, при што и Федералните резерви и Европската централна банка ги задржаа каматните стапки непроменети, оставајќи ги инвеститорите да очекуваат стабилизација на приносите на среден рок. На крајот од месецот, меѓу анализираниите инструменти, македонската државна обврзница и понатаму го задржа највисокото ниво на принос од 4,83%, иако тоа претставува намалување во однос на 5,53% забележани на крајот од мај, додека швајцарската обврзница го задржа статусот на најниско приносна со стапка од 0,29%.

Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници




* Приносот се однесува на еврообврзница со датум на доспевање **21.01.2034** Извор: Блумберг



ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

Во јуни, девизниот пазар продолжи да покажува доминација на американскиот долар наспроти еврото. Американскиот долар оствари највисок месечен пораст од 2,08% во однос на еврото, а веднаш по него следи кинескиот јуан со 1,82%. Наспроти нив, швајцарскиот франк, кој традиционално се смета за сигурно засолниште, забележа пад од 1,38% во однос на еврото во текот на месецот, додека австралискиот долар ослабе за 1,69%. Најизразен пад, сепак, оствари руската рубља, која се намали за 8,26%. Валутните осцилации продолжуваат да бидат под влијание на геополитичките случувања и различните пристапи на централните банки во водењето на монетарната политика. Следниот круг на состаноци на централните банки е закажан за крајот на јули 2026 година.

Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)



Извор: Блумберг Лектор: Каролина Накова